



Барање за домен

Име на доменот _____ .mk

| Подносител на Барањето | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|------|
| Целосен назив | | | |
| Седиште | Улица | | Број |
| | Поштенски код | Град | |
| Даночен број* | | | |
| Контакт телефон | | | |
| Електронска пошта | | | |
| бара да се изврши | | | |
| Регистрација на доменот | | Промена на регистрант на доменот*** | |
| Бришење на доменот** | | Промена на податоци за доменот**** | |
| | | | |
| _____ | | | |
| Име, презиме и потпис на подносител | | | |
| *Задолжително само доколку регистрантот е правно лице. | | | |
| **Со бришење на доменот од Регистарот на МАРнет, доменот ќе биде слободен за регистрација од страна на други заинтересирани лица. | | | |
| ***Новиот регистрант поднесува ново Барање за домен | | | |
| Целосен назив на новиот регистрант | | | |
| **** За Промена на податоци за доменот и регистрација на нов домен се пополнува и втората страница. | | | |

